

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

4135.

Врз основа на член 191 став (5) од Законот за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр.85/08, 148/11, 10/15 и 150/15), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

- (1) Прекршочниот платен налог за правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
- (2) Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

- (1) Прекршочниот платен налог за одговорно лице во правното лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
- (2) Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 10-1105/3
7 ноември 2023 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за цивилно воздухопловство,
д-р **Томислав Тунтев**, с.р.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА / REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО / CIVIL AVIATION AGENCY

Врз основа на член 191 став (1) од Законот за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај, воздухопловниот инспектор издава
According to Article 191 (1) of the Law on contractual and real right relations in respect of aviation transport, the Aviation inspector has issued

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ / OFFENCE PAYMENT WARRANT
(за правно лице / for legal entity)

бр./No. _____ од/from _____ .20 _____

А. Податоци за правното лице / Data for the legal entity

Назив Name	
Даночен број Taxation Number	
Седиште на правното лице Principal place of business of the legal entity	

Б. Податоци за сторен прекршок / Data for the committed offence

Место, датум и време на сторување на прекршокот Place, Date and Time of the committed offence	
Опис на прекршокот Description of the offence	
Правна квалификација на прекршокот Legal qualification of the offence	
Записник за сторен прекршок Minutes for the committed offence	
Износ на утврдена глоба за прекршокот Amount of the offence fine	
Банкарска сметка за плаќање на глобата Bank Account for payment of the fine	НЛБ Банка АД Скопје, цел на дознака – уплата на глоба ПП 30 образец, на сметка бр. 210-066486490175 NLB TUTUNSKA BANKA A.D. SKOPJE Mother Teresa 1, Skopje, North Macedonia IBAN Code: MK07210712000000310 SWIFT: TUTNMK22

ПРАВНА ПОУКА / LEGAL REMEDY:

Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

The offender has to pay the fine in the amount specified in this Offence Payment Warrant within 8 days from the date of the receipt, on the account specified in this Offence Payment Warrant and to submit payment evidence to the inspector who issued the warrant. The offender who will pay the fine within 8 days from the date of the receipt, will pay only half of the specified amount. If the offender fails to pay the fine within 8 days from the date of the receipt, the inspector will initiate offence court procedure.

Сторител на прекршок/Offender

име, презиме и потпис/name, surname and signature

М.П.
L.S.

Инспектор/Inspector

име, презиме и потпис/name, surname and signature

Прилог 2



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА / REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО / CIVIL AVIATION AGENCY

Врз основа на член 191 став (1) од Законот за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај, воздухопловниот инспектор издава
According to Article 191 (1) of the Law on contractual and real right relations in respect of aviation transport, the Aviation inspector has issued

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ / OFFENCE PAYMENT WARRANT
(за одговорно лице во правно лице/ for the responsible person within the legal entity)

Бр./No. _____ од/From _____, 20 ____

А. Податоци за одговорното лице во правно лице / Data for the responsible person within the legal entity

Име, татково име и презиме Name, Father name and Surname	
ЕМБГ на одговорно лице во правно лице ID Number of the responsible person within the legal entity	
Адреса на живеалиште или привремен престој Living Address or temporal residence	
Датум, место, држава на раѓање и државјанство Date, place, country of birth and nationality	
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа Number and date of issue of the ID Card/Passport	
Орган кој ја издал личната карта/патната исправа Issuing body of the ID Card/Passport	

Б. Податоци за правното лице / Data for the legal entity

Назив Name	
Даночен број Taxation Number	
Седиште на правното лице Principal place of business of the legal entity	

В. Податоци за сторен прекршок / Data for the committed offence

Место, датум и време на сторување на прекршокот Place, Date and Time of the committed offence	
Опис на прекршокот Description of the offence	
Правна квалификација на прекршокот Legal qualification of the offence	
Записник за сторен прекршок Minutes for the committed offence	
Износ на утврдена глоба за прекршокот Amount of the offence fine	
Банкарска сметка за плаќање на глобата Bank Account for payment of the fine	НЛБ Банка АД Скопје, цел на дознака – уплата на глоба ПП 10 образец на сметка бр. 210-066486490175 NLB TUTUNSKA BANKA A.D. SKOPJE Mother Teresa 1, Skopje, North Macedonia IBAN Code: MK07210712000000310 SWIFT: TUTNMK22

ПРАВНА ПОУКА/ LEGAL REMEDY:

Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

The offender has to pay the fine in the amount specified in this Offence Payment Warrant within 8 days from the date of the receipt, on the account specified in this Offence Payment Warrant and to submit payment evidence to the inspector who issued the warrant. The offender who will pay the fine within 8 days from the date of the receipt, will pay only half of the specified amount. If the offender fails to pay the fine within 8 days from the date of the receipt, the inspector will initiate offence court procedure.

Сторител на прекршок/Offender

име, презиме и потпис/name, surname and signature

М.П.

L.S.

Инспектор/Inspector

име, презиме и потпис/name, surname and signature